

киот ќе се обработуваат теми од достигнувањата на полето на историската наука, а на практичниот за примената на иновациите во наставата.

Во работата на Секцијата беше покренато и прашањето за учебниците, а дискутантите истакнаа дека со сегашната состојба, на тој план може да бидеме задоволни, зашто учебникот треба да се напише, потоа да се дополнува и усовршува. Вистинските учебници, сè уште, се дефицитни, а за да се подобри положбата, беше речено практичарите треба да се активираат последно, а на конкурсите за учебници повеќе да се внимава на нивниот квалитет. Техничката оп-

ременост на учебниците заостанува зад потребите, репродукциите се неквалитетни, недостасуваат графиките и слично.

Претставникот на Катедрата д-р Војо Кушевски во својот збор ги изнесе условите за студии на Втор степен, за оние што имаат завршено ПА и за студиите од Трет степен за оние што имаат завршено Втор степен. Тој истакна дека на заинтересираните ќе им се дава сестрана поддршка.

На крајот д-р Орде Ивановски одржа предавање за Југословенско-бугарските односи во светлината на најновите достигнувања на историографијата.

Панде СКЕПАРОСКИ

ОД АКТИВНОСТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

На 27 и 28 октомври 1978 година во Прилеп се одржа XIII редовно собрание на Сојузот на друштвата на историчарите на СРМ. На собранието, покрај извештаите за двегодишната работа на Сојузот и Редакцијата на списанието „Историја“, се усвои нов статут и се избра ново раководство на Сојузот. По конституирањето на новото раководство беше донесена годишната програма за работа на Сојузот.

а) Организациона поставеност на Сојузот

Новоизбраните органи на Сојузот се следните:

1. Претседателство на Сојузот од 15 членови

2. Секретаријат на Претседателството од 6 члена

3. Одбор за општествена контрола од 3 члена и

4. Суд на честа од 3 члена

На првата седница на Претседателството беа формирани четири комисии:

1. Комисија за организациони прашања на Сојузот

2. Комисија за наставно-научни прашања

3. Комисија за меѓународна соработка со националните организации и друштва на историчарите во странство

4. Комисија за општонародна одбрана и општествена самозащита.

Стручен орган на Сојузот е списанието „Историја“ кое третира прашања од областа на историската наука и на методско-педагошката практика. Списанието го уредува редакција која се состои од пет члена.

Со Списанието управува издавачки совет кој се состои од 18 члена и има својство на општествен орган. Со Издавачкиот совет раководи претседател.

Сојузот опфаќа 24 друштва на историчари во СРМ и тоа: Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Тетово, Гостивар, Струга, Кичево, Ресен, Крушево, Титов Велес, Кавадарци, Штип, Гевгелија, Струмица, Винаца, Берово, Пробштип, Делчево, Дебар, Куманово, Крива Паланка, Кочани, Свети Николе. Во тек е формирањето на нови друштва во Валандово и Радовиш.

Претседателството на Сојузот го сочинуваат следните членови:

1. Наум Димовски од Скопје, претседател на Сојузот
2. Љубица Стаматоска од Скопје, потпретседател на Сојузот
3. Симо Младеноски од Скопје, секретар на Сојузот
4. Д-р Растислав Терзиоски од Скопје, член
5. Тодор Дончев од Кавадарци, член
6. Киро Трпковски од Тетово, член
7. Мемет Идризи од Тетово, член
8. Горѓи Палашески од Титов Велес, член
9. Трајко Ангелески од Охрид, член

10. Стеван Карески од Прилеп, член

11. Благоја Цветкоски од Штип, член

12. Тодор Миланов од Свети Николе, член

13. Кирил Силјаноски од Битола, член

14. Драган Велков од Скопје, член и

15. Грозда Чингова од Скопје, член

Почесен претседател на Сојузот е академикот Љубен Лапе.

Секретаријатот на Претседателството се состои од шест члена:

Наум Димовски, Љубица Стаматовска, Симо Младеноски, Грозда Чингова, Драган Велков и д-р Ристо Поплазаров.

Одборот за општествена контрола го сочинуваат:

1. Д-р Владо Картов, проф. на Правниот факултет во Скопје

2. Нијази Амза, проф. на ПА во Скопје

3. Јордан Димески, проф. на ПА во Скопје

Суд на честа на Сојузот:

1. Томо Томоски, проф. на Филозофскиот факултет во Скопје

2. Решат Неџипи, проф. на ПА во Битола

3. Киро Силјаноски, професор од Битола

Комисија за организациони прашања:

1. Љубица Стаматоска од Скопје — претседател на Комисијата

2. Стеван Карески од Прилеп,
член

3. Драган Велков од Скопје,
член

Комисија за наставно-научни
прашања:

1. Грозда Чингова од Скопје,
претседател на Комисијата

2. Д-р Бранко Панов од Скопје,
проф. на Филозофскиот факултет,
член

3. Тодор Дончев од Кавадарци,
член

4. Јордан Димески од Скопје,
член

5. Иван Манески од Скопје,
член

Комисија за општонародна од-
брана и општествена самозаштита:

1. Драган Велков од Скопје,
претседател на Комисијата

2. Ѓорѓи Палашески од Титов
Велес, член

3. Трајко Ангелески од Охрид,
член

Комисија за меѓународна сора-
ботка со националните организа-
ции и друштва на историчарите
во странство:

1. Д-р Ристо Поплазаров, од
Скопје, претседател на Комиси-
јата

2. Д-р Христо Мелоски од Ско-
пје, член

3. Никола Едроски од Штип,
член

4. М-р Решат Неџипи од Би-
тола, член

5. Павлина Попандонова од
Скопје, член и

6. Надежда Цветкоска, од Ско-
пје, член.

Покрај постојните комисии во
Сојузот постојат и повремени ко-
мисии: Комисија за награди и
одликувања, Комисија за карва-
нот на младите историчари и др.

Редкација на Списанието „Ис-
торија“:

1. Д-р Христо Мелоски, проф.
на Филозофскиот факултет, гла-
вен и одговорен уредник на Спи-
санието

2. Цветан Беличански, проф.
на ПА во Скопје

3. Д-р Александар Матковс-
ки, научен советник во ИНИ во
Скопје

4. Нијази Амза, проф. на ПА во
Скопје

5. Јован Кочанкоски, проф. од
Битола

Секретар на редакцијата м-р
Даринка Пачемска.

Овие органи на Сојузот сво-
јата дејност ја одвиваат сообраз-
но одредбите на Статутот на Со-
јузот.

Бидејќи СДИСРМ работи во
рамките на Сојузот на историча-
рите на Југославија тој има свои
претставници во разни тела на
тој Сојуз: комисии, поткомисии,
комитети, редакции и сл.

Во југословенскиот комитет за
историски науки членови се:

1. Академикот Љубен Лапе и
2. Проф. д-р Христо Андонов-
Пољански

Член на Југословенската ко-
мисија за економска историја
проф. д-р Данчо Зографски.

Член на Постојната комисија за наставата по историја: проф. д-р Воислав Кушевски и Наум Димовски.

Член на Југословенската комисија за настава на факултетите м-р Решат Неџипи.

Член на југословенскиот комитет за византинологија проф. д-р Бранко Панов.

Член на Претседателството на Сојузот на историчарите на Југославија Наум Димовски.

Член на редакцијата на списанието „Југословенска историски часопис“ д-р Ристо Поплазаров.

Член на редакцијата на списанието „Acta historico — oeco — homica Jugoslaviæ“ проф. д-р Данчо Зографски.

Член на редакцијата на списанието „Настава по историја“ проф. Благоја Цветкоски.

Член на Надзорниот одбор на СИЈ Киро Сиајаноски од Битола.

Во комисиите за соработка со странство при Сојузот на друштвата на историчарите на Југославија од нашиот Сојуз има повеќе членови. Во врска со оваа активност посебно треба да се одбележи дека претседателот и секретарот на Југословенската комисија за соработка со историчарите од Советскиот Сојуз се претставници од нашиот Сојуз, академикот Михајло Апостолски и секретар д-р Растислав Терзиоски. Исто така значајна активност на овој план развива југословенско-чехословачката комисија, чиј член е д-р Ристо Поплазаров. Оваа година на Чехословачко-југословенскиот симпозиум во Прага ќе учествуваат

покрај научни работници од Југославија и четворица научни работници од СРМ, претставници на нашиот Сојуз.

Сојузот на друштвата на историчарите на СРМ има свои претставници во разни органи и раководни тела во повеќе стручни и општествено-политички организации во републиката како на пример, во: ИНИ. Одборот при републиката Комисија за културна соработка со странство, Координациониот одбор за прослави при РК на ССРМ, РО на СЗБ од НОВ и други.

б) Стручна и општествено-политичка активност на Сојузот

Бидејќи Сојузот е општествена и стручна организација на друштвата на историчарите, на наставниците и професорите по историја и научните работници во областа на историската наука во СРМ, како и други граѓани кои се занимаваат со историјата, тој опфаќа преку 800 членови. Сојузот е координатор на работата на друштвата и ја насочува нивната активност. За извршување на задачите предвидени со Програмата за работа, се договара за заеднички општествени акции со друштвата, со научните и воспитните установи и институции, како и со општествено-политичките органи и организации.

Својата дејност Сојузот главно ја насочува на неколку релации: наставно-воспитна и научна дејност, организациона и општествено-политичка. Една од основните задачи на Сојузот е да ја следи и проучува проблематиката на историската наука и на-

става. Оваа година планирани се повеќе активности на тој план. Во соработка со Републичкиот завод и општинските заводи за унапредување на образованието и воспитувањето ќе се организираат повеќе стручни и методско-педагошки семинари во републиката. Сојузот ќе даде помош во организацијата и одржувањето на семинарот за стручно перманентно образование на наставниците по историја во средните училишта. При крајот на август оваа година во организација на Постојаната комисија за наставата по историја при Сојузот на друштвата на историчарите на Југославија ќе се одржи Седмиот југословенски симпозиум за наставата по историја. На тој симпозиум Сојузот учествува со три реферати и ќе организира учество на повеќемина практичари од основните и средните училишта кои ќе ја следат работата на Симпозиумот, кој ќе биде посветен на уметничките дела за НОВ и Револуцијата на народите и народностите на Југославија и нивното користење во наставата по историја во основните и средните училишта.

Сојузот е активно вклучен, преку свои претставници, во донесувањето на новите наставни програми по историја за основното и првите две години на насоченото средно образование. Исто така тој соработува со издавачите на учебници и друга историска литература и помагала за наставата по историја.

Преку својот орган списание-то „Историја“ Сојузот ги информира своите членови и ги акту-

лизира најважните настани од историското минато чии јубилеи ги славиме оваа година. Во рубриката „Настава“ во броевите што ќе се печатат оваа година ќе бидат објавени разработени практични теми од историјата на СКЈ, СКОЈ и сл.

Планирано е во 1979 година повеќемина членови на Сојузот — научни работници, да одржат предавања пред членови на друштвата во неколку општини.

Исто така планирано е да се засили меѓурепубличката соработка со друштвата на историчарите од другите републики и покраини. На ред е посетата на СР Црна Гора каде што ќе се одржат неколку предавања од историјата на македонскиот народ.

Сојузот соработува и дава помош на научните и други собири и институции како што се: „Десет дена Крушевска република“, „Курирче“, „ЈПИ“, „Песната за Гоце“ и др. Во соработка со Советот за грижи и социјалистичкото воспитување на децата на СРМ и Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето од 27 до 29 април 1979 год. се организира средба на младите историчари од СРМ и се изведе републички натпревар по историја во Охрид каде што учествуваа по двајца натпреварувачи скоро од сите општини од нашата република.

Сојузот се вклучува во активностите на ССРМ, ССММ, СЗБ од НОВ како и другите општествено-политички организации во одбележувањето на јубилејот на СКЈ и другите значајни настани во нашата земја. За таа цел има подготвено посебна програма. Та-

кви активности организираат и друштвата по општините. Оваа активност има посебно значење во негувањето и развивањето на револуционерните и борбените традиции кај маадината.

И оваа година Сојузот го изведе традиционалниот Караван на младите историчари од СРМ посветен на 60-годишниот јубилеј на СКЈ, а на кој учествуваа преку 100 ученици од основните и средните училишта. Караванот ги посети најзначајните места од НОВ низ цела Југославија.

Покрај списанието „Историја“, кое го издава 14 години и ја шири и развива историската мисла и наука, Сојузот оваа година планира да ја отпечати историографијата на Македонија 1965—1975 година, на која повеќе години работат неколкумина научни работници. Исто така Сојузот во својата програма има предвидено издавање на зборник со стручно-методски прилози за настава по историја и неколку едиции научно популарни брошури со теми од историјата на македонскиот народ.

Сојузот дава свој придонес преку своите членови во разните комисии и комитети при СДИЈ коишто оваа година работат на повеќе актуелни прашања од историјата на југословенските народи и народности.

Посебна активност на тој план има југословенската комисија за настава по историја, југословенскиот комитет за византинолошки науки, југословенскиот комитет за историски науки и други. Оваа и наредната година Сојузот на историчарите на Југославија и

нашиот Сојуз ангажирани се на повеќе задачи од југословенско и меѓународно значење: ќе се засили соработката со историчарите од Грција, Романија и неврзаните земји. Се вршат подготовки за Меѓународниот конгрес на историчарите кој ќе се одржи 1980 год. во Букурешт. Ќе отпочне пишувањето на содржината од историјата на македонскиот и југословенските народи и народности за второто, дополнето и коригирано издание на Историјата на човештвото чие прво издание излезе од печат пред неколку години преку УНЕСКО — „Напријед“ од Загреб. Исто така се вршат подготовки за издавање на третата и четвртата книга од историјата на југословенските народи и народности кои ќе го опфатат периодот од 1848 до Втората светска војна. Подготовки се вршат и за 16-тиот интернационален конгрес за византинолошки студии кој ќе се одржи во Виена 1981 год. За Балканолошкиот конгрес за историски науки, кој ќе се одржи во Анкара во август оваа година, подготовките се извршени, а од СРМ со свои трудови ќе учествуваат повеќемина научни работници.

Набележаните активности се еден дел од целокупната дејност на Сојузот на друштвата на историчарите на СРМ која ја остварува преку своите друштва, и соработка со општествено-политичките организации, преку разни стручни и научни институции и преку Сојузот на друштвата на историчарите на Југославија.

Наум ДИМОВСКИ